



11 - 13.03.2016

## ПРВО ПА ЖЕНСКО #4

Оваа година, Прво па Женско ја слави Жената Борец. Програмата е портрет на женското лице на годината одбележана со свирежи, скандирања и поворки по улиците. Одек на автентичната женска борба со пендреците, штитовите, чизмите со метални ѓонови, со барикадите, солзавците и водените топови. На женското НЕ на неправдата, насилството и криминалот. Жените бестрашно и неуморно ги освоија улиците. Уште малку ќе ја освојат и слободата!

### 11.03.

18:00 ФИЛМСКА ПРОЕКЦИЈА

„Се за тебе“ на Алина Мараџи (Италија),

во соработка со студентите на Катедрата за италијански јазик при УКИМ Филолошки факултет - Скопје.

Плодната соработка меѓу студентите од катедрата за Италијански јазик и Тиинит! Инк. продолжува да се остварува и понатаму! Минатата година имавме можност да го проследиме филмот „Сакаме и рози“, на оваа италијанска режисерка, чиј превод го овозможија студентите. Неуморните студенти оваа година го преведоа филмот на Алина Мараџи „Се за тебе“, кој раскажува приказна за невообичаената жена во своите 60ти, Полина, која се враќа во својот роден град за прв пат по 50 години. Заради потребата од персонал во центарот за поддршка на идни и млади мајки кои страдаат од пост натална депресија, Полина ја дава својата помош во центарот и притоа станува сведок на голема архива на материјали поврзани со мајчинството. Полина ја започнува својата работа со архивата навлегувајќи длабоко во контроверзниот материјал кој сведочи за искуствата што жените ги имале во односите со своите деца.

20:00 ОТВАРАЊЕ НА ИЗЛОЖБА НА ПРОТЕСТНИ ФОТОГРАФИИ

ЖЕНА БОРЕЦ - женски портрет на граѓанскиот отпор во Македонија во 2015

Слободна Македонија, колку тоа женски звучи!

Волјата на жената е непоколеблива. Таа е присутна насекаде околу нас и е водечката сила на животот, бидејќи на нејзина страна се љубовта, вистината, правдата, толеранцијата, храброста и

слободата. Оваа изложба е само мал портрет на женското лице на годината одбележана со свирежи, скандирања и поворки по улиците. Одек на автентичната женска борба со пендреците, штитовите, чизмите со метални ѓонови, со барикадите, солзавците и водените топови. На женското НЕ на неправдата, насилството и криминалот. И покрај тоа што беа прогласени за внуки на вештерките кои што предците на царот не успеале да ги запалат, македонските жени бестрашно и неуморно ги освојуваат улиците. Уште малку и ќе ја освојат и слободата!

Концепт: Луми Бекири и Кристина Леловац

#### 21:00 ГАЛА ВЕЧЕР НА РАСКАЖУВАЊЕ ЖЕНСКИ ПРИКАЗНИ

##### ПИЧПРИЧ

Одамна не сте слушнале жени како раскажуваат? Мислите дека жена не може да раскаже приказна во десет минути, без да ја прекинете или да направи дигресија? Тогаш дојдете на гала вечерта на раскажување приказни Пичприч/PeachPreach, каде што ќе имате можност да уживате во раскажувањето на неколку бестрашни и истакнати жени од нашето секојдневие, и тоа за нивниот „Прв пат кога...“ – секоја, се разбира, по своја интерпретација на зададената тема. Изборот на гостинки е изненадување, како што се и самите приказни, за кои ветуваме дека ќе ве заскокоткаат и ангажираат ем општествено, ем емоционално. За концептот и беспрекорната реализација на програмата се виновни Ана Василева и Румена Бужаровска.

#### 22:00 СВЕЖО МАШКО МЕСО - DJ сет

Lepi Xhoni, Na Meho Maliot, Kung FUlish и Crno Seme

На крајот на првиот фестивалски ден, ни останува само да им се препуштиме на Lepi Xhoni, Na Meho Maliot, Kung FUlish и Crno Seme додека напорно работат да ја запалат атмосферата во бифето на Фросина. Нашите симпатии од омилените скопски бендови, со сето свое внимание и посветеност ќе се погрижат да добиеме незаборавен музички all inclusive третман. Сестри, дојдете да ги синхронизираме воздишките на ритмовите од префинетата селекција на четворицата млади.

Напомена: Ве молиме, не си ги носете дома DJите пред фајронт.

## 12.03.

#### 12:00 ЖЕНСКА СОБА презентации

Феминистички интернет портали VOXFEMINAE, MUFF и LIBELA (Хрватска)

ФЕМКАЊЕ (Србија)

ALL TOGETHER DISTRO (Македонија)

FEMART Фестивал (Косово)

#### 15:00 АНТИ-ПРЕДАВАЊЕ

Женското писмо (не) постои

Елизабета Баковска

(петто предавање во рамките на школата за феминизам)

#### 17:00 ДИСКУСИЈА

Кој се плаши од родот онлјан?

ХЕРА - Младински активизам и репродуктивно здравје

Говорници: Јована Ананиевска, ХЕРА; Маја Мирмова – ХЕРА волонтер; Биљана Гинова – ЛезФем;

Наташа Бошкова – Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализирани групи“

Модератор: Ана Поп Стефанија– ХЕРА

#### 18:30 ФИЛМСКА ПРОЕКЦИЈА

TEENAGE ФИЛМСКА ПРОГРАМА ВО СОРАБОТКА СО VOXFEMINAE Festival

20:00 ИЗЛОЖБА

ЕТЕ НИ ЖЕНИ

Адела Јушиќ (БиХ)

21:00 ПЕРФОРМАНС

ДЕВОЈКАТА СО СОНЦЕ НАД ГЛАВАТА (Косово)

21:30 ФИЛМСКА ПРОЕКЦИЈА (продолжува)

TEENAGE ФИЛМСКА ПРОГРАМА ВО СОРАБОТКА СО VOXFEMINAE Festival

23:00 ЖЕНСКИ ЖУР

DJ ALINKA (Chicago, USA), Iлина Angel и Ивана Драгшиќ/Hada Blam (Македонија)

### **13.03.**

13:00 БАЗАР

бифе на кино ФРОСИНА

Слободен простор за презентација и промоција на ракотворби направени од и за поинаквите жени и мажи. Одлична можност да (си) купите задоцнет подарок за 8ми март.

13:00 ЖЕНСКА СОБА презентацији

ЕДНА МОЖЕ (Македонија) Во борбата за достоинствен живот како самохрана мајка решив да иницирам да ја создаваме група за самопомош на еднородителски семејства. Да се собереме на едно место сите засегнати и не само да си раскажеме што не мачи, мори и гори ами и најважно, нешто да преземеме по прашањата. Да продреме до сржта на нашите секојдневни искушенија преобмислувајќи го нашето делување во општеството, да бидеме конструктивни и активно да се избираме за елементарните права и специфични потреби кои ги имаат еднородителските семејства.

ОБЕДИНЕТИ ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ (Македонија, Хрватска, Црна Гора)

Проектот беше креиран од четири млади жени од Македонија, Хрватска и Црна Гора, на пролетната школа за "Родова демократија" овозможена од Balkans let's get up! Свесни за постоење на проблемот на насилство врз жените на Балканот, пасивноста и стравот кај жените да зборуваат за овој проблем, личната мотивација како жени и млади луѓе и секако обврската која ја чувствуваме да се вложиме себеси во решавањето на овој проблем, беа главните фактори кои не обединија во создавањето и реализирањето на овој проект. Главни цели на проектот беа: превенција на насилството врз жените, будење на свеста за постоење на проблемот и зајакнување и охрабрување на младите жени.

14:00 ДИСКУСИЈА

ХЕРА Млади: Знаеш ли да препознаеш љубов? А вистинска љубов?

Модератор: Маја Балшиќеска

Говорници: Деспина Стојановска – Прв семеен центар; Насер Дурмиши – Прв семеен центар;

Елена Димушевска – Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство

Темата за која многу малку се зборува, а за која статистиката вели дека 1 од 5 млади тинејџерки и жени е жртва на насилство во врска. Кои се знаците, како да се препознае и како да се излезе од кругот на насилството во врска? За праксата на ПСЦ (Првиот семеен центар кој работи со сторители, деца и жени кои преживеале родово базирано насилство) зборуваат социјален работник и психијатар кои ќе се фокусираат на најчестите случаи на насилството во врска, но и на главните обележја на насилната мажественост и работата со сторители. Воедно, дискусијата го отвора прашањето што се презема на национално ниво, дали има интервенции во образовните програми, каде се пријавува и каде се бара помош за насилство во врска?

16:00 ЖЕНСКА СОБА презентацији

ПЛАТФОРМА ЗА РОДОВА ЕДНАКОВСОТ (Македонија)

Презентацијата на Платформата за родова еднаквост ги содржи сите информации кои се однесуваат на формирањето, мисијата, визијата, целите, начинот на функционирање и досегашните активности на Платформата. Таа ќе го претстави процесот преку кој граѓанските организации кои работат на полето на родова еднаквост го изградија механизмот кој ја здружува нивната експертизата и искуство со цел да се влијае врз политиките на локално и национално ниво. Презентацијата ќе биде корисна за да се запознае еден од поефикасните начини преку кои граѓанските организации можат да создаваат гласност, лидерство и единство во заедничкото дејствување базирано на солидарност, еднаквост, партиципативност, транспарентност, доброволност, одговорност и отчетност.

ЛД СОЛИДАРНОСТ (Македонија)

Девојките од ЛД Солидарност ќе зборуваат за својата релативно млада организација која од почетокот на своето јавно експонирање има прилично "женско лице". Поконкретно, за тоа како од една страна е многу важно една организација да се стреми кон еднаква родова застапеност, но од друга страна е важноста на кој начин се прави тоа, колку тоа е отсликано во целокупната пракса, а кога преминува во нешто што се прави "ради реда". Од позиција на левичарско движење, ќе зборуваат и за интерсекционалниот момент - за нужниот пресек и поврзаност на борбата за родова еманципација и работничката борба, па како оттаму ниедна организација која претендира автентично да застапува левичарска агенда не смее да си дозволи да ја маргинализира женската вклученост.

17:00 ДИСКУСИЈА

ЖЕНИТЕ ВО БЕГАЛСКАТА КРИЗА

Модератор: Јана Старделова - Тиинит! Инк.

Говорници: Уранија Пировска - Хелсиншки комитет за човекови права на РМ, Мерсика Смаиловиќ - Легис и Ленче Здравкин.

На стотина километри јужно и северно од Скопје проаѓа Западно-балканската рута, низ која дневно транзитираат луѓе во потрага по безбедност и подобро утре. Преку женските заложби и приказни во прво лице, правиме преглед на случувањата во 2015, на приказните од холокаустот на денешницата, како и на она што не очекува во 2016. Заедно со нашите говорнички ќе ја вратиме хуманоста во оваа дехуманизирана приказна, пренесувајќи ви Сириски, Афганистански и други приказни од теренот.

18:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ВО РАМКИ НА РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ДЕЦА „ШЕПОТ НА СИДОВИТЕ“

(описот на работилницата за деца која ќе трае во текот на целиот фестивал е наведен подолу)

20:00 ТЕТАРСКА ПРЕТСТАВА

БУДЕЊЕ НА ПРОЛЕТТА, Интимен Театар Битола

по текстови од Франк Ведекинд и документарни материјали

режисер: Софија Ристевска драматург: Билјана Крајчевска кореограф: Кире Миладиноски

Играат: Здравко Стојмиров, Стефанија Милевска и Софија Ристевска

„Будење на пролетта“ е интимна приказна за патот полн со предизвици што го поминува секоја жена, во процесот на исполнување на своите мечти и соништа. Нашите ликови ги облеваат со голема порција на хумор и самоиронија сите препреки со коишто се соочуваат. Креираме нова

„Бриџит Џонс“, што не се плаши да проговори за сите свои мани и недостатоци, но во исто време има сила да се бори за своите права и привилегии. Бокс, балет, мотори, автошколи, исфрустрирани шефови, дебели тела, алишта со големи броеви, аеробик, професори по спорт и физичко воспитување, свадби, венчаници и љубов, многу љубов! Неолиберализмот, сексизмот и неинформираноста, се целосно беспомошни, наспроти, упорноста, хуморот и конструктивната самокритика, во женската потрага, по свет без никакви ограничувања и граници.

Интимен Театар е оформен во февруари 2010 година, во Битола. Досега сме реализирале седум независни театарски проети, коишто ги игравме во најразлични простори, додека од октомври 2013та, имаме и свој театарски простор, исто во Битола, на ул. Стив Наумов, бр. 35, кадешто примаме до шеесет души публика. Основната цел на Интимен Театар, е да поставува текстови од современи драмски автори, коишто зборуваат за социјални проблеми и коишто го анализираат животот на современиот човек, со сите негови плусови и минуси.

21:00 КОНЦЕРТ

АНА КУРЧИН (Србија)

Млада кантавторка од Белград која почнува активно да настапува од декември 2012. Таа ги изведува своите оригинални песни на англиски, но не ретко од неа може да слушнете и по некој кавер. Нејзината музика е микс на инди-рок и американски фолк и ја сметаат за најдобрата претставничка на локалната Америка сцена во Србија. Иако често настапува со својот бенд кој ја придружува со уште една гитара и тапани, во Скопје ќе имате прилика да ја чуete Ана во соло изведба и ќе уживате во совршениот спој на акустична гитара и вокал.